

Нако Ташков

Ред. бр.	Опис на активноста за самоконтрола на автономниот статус на ФРВ согласно со Стандарди и нормативи за изведување на високообразовна дејност на Универзитетот		Поени
3.	Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на меѓународна научна, уметничка конференција, конгрес и научно и стручно списание – 2 (два) поени		Поени
	Конкретна активност Metodijeski, Dejan and Taskov, Nako and Dzaleva, Tatjana and Filiposki, Oliver and Temelkov, Zoran (2012) Mogućnosti razvoja termalnog turizma u Republici Makedoniji . IV Kongres banja sa međunarodnim učešćem.		2
6.	Раководење или координирање на институционален проект ТЕМПУС – еден договор на три години, 3 (три) поени годишно или 9 (девет) поени за три години.		Поени
	Конкретна активност Користење на локалните ресурси—одржлив агробизнис и туризам Mitrev, Sasa and Trajkova, Fidanka (2010) "Using local resources for micro-regional development – sustainable agribusiness and tourism in the southern Balkan" . [Project] (In Press) Item not available from this repository.		3
7.	Потпишан договор за истражувачко-апликативна соработка во висина од 1.000 (илјада) евра/година – 1 (еден) поен. За секои исполнети нови 1.000 (илјада) евра/година се добива нов 1 (еден) поен за секои 1.000 (илјада) евра		Поени
	Конкретна активност Проект: Тур--ретур		5
9.	Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на домашна научна, уметничка конференција, конгрес (независно од тоа на кое место во трудот се наоѓа истражувачот /наставникот/ соработникот) и во домашно научно и стручно списание како главен носител и најмногу уште само еден автор, кој го определува главниот носител – 1 (еден) поен		Поени
	Конкретна активност Трибина Дојран : Влијанието на сообраќајната поврзаност за раст на туризмот во Дојранскиот регион, одржана на 20.04.2012 година во Дојран		1
14.	Издаден учебник – 5 (пет) поени		Поени
	издадена скрипта – 2 (два) поени		

	Конкретна активност Ташков, Н., Методијески, Д., „Скрипта по хотелиерство“, УГД, Штип, 2012 ISBN 978-608-4504-74-0. http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=260 Скрипта Познавање на стоката, 2012. http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=138	2
		2
15.	Извршување на функција	Поени
	– декан – 5 (пет) поени	5
Вкупно поени:		20